

Квартален Образец

Од 01.07.2011 До
М З Ш В

30.09.2011

РЕЕКСПОРТ

Извештај за извршен инспекторски надзор - Државен инспекторат за земјоделство / Фитосанитарна инспекција

Име на фирма или правно лице предмет на надзор	Извршени контроли		Извршени контроли		Извршени контроли		Извршени контроли	
	Прв квартал		Втор квартал		Трет квартал		Четврт квартал	
	Ред број	Законски основ	Ред број	Законски основ	Ред број	Законски основ	Ред број	Законски основ
"МЕМ ВОЌАР" Гевгелија		---		---	1	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ПИК КО" ДООЕЛ Скопје		---		---	2	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"БК ТРАНС ТРЕАДЕ" Скопје		---		---	3	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ЖАНИ КОМПАНИ" Скопје		---		---	4	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ИВЕ-ДАМ" Кманово		---		---	5	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"АНДОНОВ" Свети Николе		---		---	6	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"ФРУКТА ФРУТА" Скопје	---	---	7	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"КАБАНА" Скопје	---	---	8	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"АТЛАНТИК" Скопје	---	---	9	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ЕКОХЕРБС" Скопје	---	---	10	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---

"ТЕТИН" Гевгелија		---		---	11	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"КОБИЛ" Битола		---		---	12	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ЧЕЗА КОМЕРЦ" ЦО Скопје		---		---	13	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ТЕКА ПРОМ" Гевгелија		---		---	14	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"АГРОСЊИФТ" ДООЕЛ Гевгелија		---		---	15	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ШКОРПИОН ДРАГАН" Богданци		---		---	16	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"РУМКО" Ресен		---		---	17	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ЏИЛ КОМЕРЦ" ДООЕЛ МИРАВЦИ Гевгелија		---		---	18	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"ДИНО КОМПАНИ" Струмица	---	---	19	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ЕСПРЕССОКАФЕ" Липково	---	---	20	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ПРИМА ИМП- ЕКСП" ЛТД Скопје	---	---	21	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ЕПХОКА-МК" Скопје	---	---	22	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---

"ВАРИМПЕКС" Скопје	---	---	23	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"АГРОХЕМИЈА" Скопје	---	---	24	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"БИМА КОМПАНИ" Скопје	---	---	25	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ПАЛМА КОМЕРЦ" Скопје	---	---	26	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---

"АГРОФЕЛНА" Струмица		---		---	27	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"СУНИЛЕНС" Скопје		---		---	28	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"КАЗАБЛАНКА" Кавадарци		---		---	29	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ИЗВОР" ДООЕЛ Скопје		---		---	30	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"ДЗОГА НБ" Скопје	---	---	31	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"АГРО ЕФОДИЈА" Струмица	---	---	32	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ВЕЗЕ ШАРИ" Тетово	---	---	33	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"АЛ МАКС" Струмица	---	---	34	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---

"ЕСАРОМ" Скопје		---		---	35	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ЕРАС ШПЕД" Куманово		---		---	36	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"РЕАЛ КОМПАНИ" Скопје		---		---	37	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ДАКА ТРАНСПОРТ" Гевгелија		---		---	38	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"ДТУ ПИЦ ЦО" ДООЕЛ Скопје		---		---	39	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"АГРО ИМПЕКС" Гевгелија		---		---	40	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"КАНААН" Скопје		---		---	41	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"МАЈАНЦА-ШПЕД ДООЕЛ" Скопје		---		---	42	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО" Валандово		---		---	43	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"БЕКОМ" ДОО Битола		---		---	44	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ДАУТИ КОМЕРЦ" Скопје		---		---	45	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"БЕКОМ ИНВЕСТ"		---		---	46	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"ФЛОРЕС" Скопје		---		---	47	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ЈАНИ КОМПАНИ" ДООЕЛ Скопје		---		---	48	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"САЊА" Кавадарци		---		---	49	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---
"ХАНИ ШПЕД" Скопје		---		---	50	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња		---

"ЖИКА КОМЕРЦ" Ново Село	---	---	51	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ТРАНСКОНТ ДОО" Скопје	---	---	52	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"МУЛТИФРЕШ ДООЕЛ- ГЕВГЕЛИЈА" Гевгелија	---	---	53	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---
"ДАНИ КОМЕРЦ" Велес	---	---	54	Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---